



Влада на Република Северна Македонија

До: Собранието на Република Северна Македонија
Скопје

Врз основа на членот 91 алинеја 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членовите 208 и 209 од Деловникот на Собранието на Република Северна Македонија, Владата на Република Северна Македонија Ви поднесува Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Азербејџан за ослободување од визи на носителите на дипломатски и службени пасоши, што го утврди на седницата, одржана на 2 септември 2025 година.

За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени д-р Тимчо Муцунски, министер за надворешни работи и надворешна трговија и Зоран Димитровски, заменик на министерот за надворешни работи и надворешна трговија, а за повереници Василчо Дамчески, директор во Министерството за надворешни работи и надворешна трговија и Наташа Дескоска, помошник директор во Министерството за надворешни работи и надворешна трговија.



Претседател на Владата на Република Северна
Македонија

Проф. д-р Христијан Мицкоски

Подготвил: Љубомир Куќоски, 03.09.2025
Проверил: Никола Пасков, 03.09.2025
Контролирал: Снежана Маркова Пендовски, 03.09.2025
Согласен: Зоран Брнарчевски, 03.09.2025

Digitally signed by Hristijan
Mickoski
Date: 2025.09.03 12:26:28
+02:00

Одобрил: Игор Јанушев,
Генерален секретар на Владата на Република Северна Македонија

Digitally signed by Igor
Janusehev
Date: 2025.09.03 08:59:46
+02:00

Институција: Влада на Република Северна Македонија
Датум/Време: 03.09.2025 08:58

Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на кодот за верификација (QR-кодот), односно на линкот подолу:
<https://materijali-le-vlada.mk/Home/GetDocumentReviewContentById?documentId=b1700204-c875-4a54-9027-9d76ac562658&docSharePointURL=/materijali/2025/538863722573487731/Documents/act.doc&materialId=75875524-4913-499e-b344-a695bba635b8>



ПРЕДЛАГАЧ: Владата на Република Северна
Македонија

ПРЕТСТАВНИЦИ: д-р Тимчо Муцунски, министер за
надворешни работи и надворешна
трговија и

Зоран Димитровски, заменик на
министерот за надворешни работи и
надворешна трговија

ПОВЕРЕНИЦИ: Василчо Дамчески, директор во
Министерството за надворешни
работи и надворешна трговија и

Наташа Дескоска, помошник
директор во Министерството за
надворешни работи и надворешна
трговија

Предлог на закон
за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Северна Македонија и
Владата на Република Азербејџан за ослободување од визи на носителите на
дипломатски и службени пасоши

Скопје, септември 2025 година

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН
за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Северна Македонија и
Владата на Република Азербејџан за ослободување од визи на носителите на
дипломатски и службени пасоши

Член 1

Се ратификува Спогодбата меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Азербејџан за ослободување од визи на носителите на дипломатски и службени пасоши потпишан во Баку на 12 март 2025 година.

Член 2

Спогодбата од членот 1 од овој закон, во оригинал на македонски, азербејџански и англиски јазик, гласи:

**СПОГОДБА
МЕЃУ
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
И
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБЕЈДАН
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ВИЗИ НА НОСИТЕЛИТЕ НА ДИПЛОМАТСКИ И
СЛУЖБЕНИ ПАСОШИ**

Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Азербејџан, во натамошниот текст „Договорни страни“,

Со желба да промовираат развој на пријателски односи меѓу двете држави, и

Посакувајќи да ги олеснат влезот, излезот и движењата на државјаните носители на валидни дипломатски и службени патни исправи меѓу двете Држави,

Се договорија за следново:

Член 1

1. Државјаните на Државата на една од Договорните страни, кои се носители на валидни дипломатски и службени патни исправи можат да влегуваат, транзитираат, заминуваат, и престојуваат на територијата на Државата од другата Договорна страна без поседување на виза во времетраење до најмногу 90 (деведесет) дена, во било кој период од 180 (сто и осумдесет) дена кои претходат на секој ден престој.

2. Привремен престој, престој, работа и други активности на лицата наведени во став 1 од овој Член, кои се вршат на територијата на Државата на една Договорна страна се регулирани од националното законодавство на Договорната страна каде што овие лица престојуваат.

Член 2

1. Државјаните на едната Договорна страна, кои се носители на валидни дипломатски и службени патни исправи, и кои патуваат на територијата на Државата на една од Договорните Страни за вршење на должности во рамки на нивните соодветни дипломатски мисии, конзуларни претставништва или постојани мисии акредитирани во меѓународни организации, како и членовите на нивните семејства ќе бидат акредитирани од Министерството за надворешни работи на земјата домаќин.

2. Оваа Спогодба не ги иззема членовите на дипломатските и конзуларни претставништва и претставниците на меѓународните организации, лоцирани на територијата на другата Договорна Страна, како и членовите на нивните

семејства кои се носители на дипломатски и службени патни исправи, од визните обврски за нивна акредитација кај Државата домаќин.

3. Горенаведените лица, по добивањето на акредитација, можат да остваруваат влез, транзит, престој, или да ја напуштат територијата на Државата домаќин без виза, за време на периодот на нивното назначување.

Член 3

Државјаните на едната Договорна страна, кои се носители на валидни дипломатски и службени патни исправи, можат да остварат влез и излез од територијата на другата Договорна страна на сите гранични премини наменети за меѓународен сообраќај.

Член 4

1. Во случај на губење, кражба, истекување на периодот на важност, или оштетување на дипломатските и службени патни исправи кои ѝ припаѓаат на Држава на една Договорна страна, на територијата на Државата на другата Договорна страна, носителите на таквите патни исправи ќе ги информираат соодветните власти на Државата домаќин.

2. Дипломатските мисии или конзуларните претставништва на Државата на која носителите на овие патни исправи ѝ се државјани, ќе издадат нови патни исправи како замена за изгубените, украдените, неважечките, или оштетените дипломатски или службени патни исправи.

Член 5

Државјаните на едната Договорна страна, кои се носители на валидни дипломатски и службени патни исправи, ќе се придржуваат кон националното законодавство и законите кои важат на територијата на Државата од другата Договорна страна.

Член 6

Договорните страни го задржуваат правото привремено, целосно или делумно, да ја прекинат примената на оваа Спогодба, поради причини поврзани со националната безбедност, јавниот ред и мир и јавното здравје. Договорните страни, по пат на дипломатски канали, меѓусебно ќе се информираат веднаш, но не подоцна од 48 часа за нивните одлуки за суспендирање или обновување на примената на оваа Спогодба.

2. Суспензијата нема да влијае на правата на државјаните кои веќе влегле на територијата на државата на другата договорна страна.

Член 7

Секоја Договорна страна го задржува правото да одбие влез на лица од другата Договорна страна, кои се сметаат за "*persona non grata*" или за непожелни, или да го прекине времетраењето на престојот на таквите лица на територијата на сопствената Држава.

Член 8

1. Договорните страни, по дипломатски пат, ќе разменат примероци од дипломатските и службени патни исправи во рок од 30 (триесет) дена од датумот на влегувањето на оваа Спогодба на сила.

2. Во случај на издавање на нови дипломатски и службени патни исправи од Договорните страни, Договорните страни, исто така по дипломатски пат, ќе разменат примероци од овие нови патни исправи најмалку 30 (триесет) дена пред датумот на нивното влегување во циркулација.

Член 9

Секое несогласување кое може да произлезе од толкувањето или применувањето на оваа Спогодба ќе се решава преку преговори и консултации меѓу двете Договорни страни.

Член 10

Одредбите од оваа Спогодба нема да влијаат врз правата и обврските на Договорните страни кои произлегуваат од други меѓународни спогодби во кои тие учествуваат.

Член 11

Оваа Спогодба може да се менува преку обострана согласност на Договорните страни. Измените ќе бидат во форма на посебни Протоколи како интегрален дел од оваа Спогодба и ќе стапат во сила во согласност со одредбите во Член 12 од оваа Спогодба.

Член 12

Оваа Спогодба се склучува на неопределен временски период влегува во сила 30 (триесет) дена од датумот на прием од Договорните страни на последното писмено известување преку дипломатски пат со кое се потврдува завршувањето на нивните внатрешни правни постапки потребни за влегување во сила на оваа Спогодба.


Секоја Договорна страна може, во секое време, на писмено и по дипломатски пат, да ја извести другата Договорна страна за намерата да ја раскине оваа Спогодба. Раскинувањето на Спогодбата ќе стапи во сила 90 (деведесет) дена од датумот на прием на таквото известување.

Составено во БАКУ, на "12" септ 2025 година во два оригинални примерока, секој од нив на македонски, азербејџански и на англиски јазик, при што сите текстови се еднакво автентични. Во случај на разлики во толкувањето на оваа Спогодба се уважува нејзиниот текст на англиски јазик.

ЗА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



ЗА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА АЗЕРБЕЈДЖАН



ŞİMALİ MAKEDONİYA RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ
İLƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ
ARASINDA
DİPLOMATİK VƏ XİDMƏTİ/RƏSMİ PASPORT SAHİBLƏRİNİN
VİZA TƏLƏBİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
SAZİŞ

Bundan sonra "Razılığa gələn Tərəflər" adlandırılacaq Şimali Makedoniya Respublikası Hökuməti və Azərbaycan Respublikası Hökuməti, iki dövlət arasında dostluq münasibətlərinin inkişafını təşviq etməyi arzu edərək və iki dövlətin etibarlı diplomatik və xidməti/rəsmi pasport sahibləri olan vətəndaşları arasında girişi, çıxışı və hərəkəti asanlaşdırmağı arzu edərək,

Aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:

Maddə 1

1. Razılığa gələn bir Tərəfin dövlətinin etibarlı diplomatik və xidməti/rəsmi pasporta malik vətəndaşları viza əldə etmədən Razılığa gələn digər Tərəfin dövlətinin ərazisində hər giriş tarixindən etibarən hər hansı 180 (yüz səksən) gün ərzində 90 (doxsan) gündən artıq olmayan müddətdə daxil ola, tranzit keçə, oradan çıxsa və orada qala bilərlər.
2. Bu maddənin 1-ci hissəsində nəzərdə tutulan şəxslərin Razılığa gələn Tərəflərdən birinin ərazisində müvəqqəti olması, yaşaması, əmək fəaliyyəti və ya digər fəaliyyətlərlə məşğul olması ərazisində olduqları Razılığa gələn Tərəfin milli qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

Maddə 2

1. Müvafiq Diplomatik Nümayəndəlikdə, Konsulluqlarda və ya Beynəlxalq Təşkilat yanında akkredite edilmiş daimi missiyada öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün Razılığa gələn Tərəfin dövlətinin ərazisinə daxil olan və etibarlı diplomatik və xidməti/rəsmi pasportlara malik olan Razılığa gələn digər Tərəfin dövlətinin vətəndaşları, habelə onların ailə üzvləri qəbul edən ölkənin Xarici İşlər Nazirliyində akkredite edirlər.
2. Bu Saziş diplomatik nümayəndəliklərin və konsulluqların etibarlı diplomatik və xidməti/rəsmi pasportlara malik üzvlərini, eyni zamanda digər Razılığa gələn Tərəfin ərazisində yerləşən beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrini, həmçinin onların ailə üzvlərini onları qəbul edən Dövlətdə akkreditasiyası üçün qoyulan viza tələbindən azad etmir.
3. Yuxarıda qeyd olunan şəxslər, akkreditasiya olundandan sonra, təyinatları müddəti ərzində qəbul edən Dövlətin ərazisinə vizasız daxil ola, oradan tranzit keçə, orada qala və oranı tərk edə bilərlər.

Maddə 3

Etibarlı diplomatik və xidməti/rəsmi pasportlara malik bir Razılığa gələn Tərəfin dövlətinin vətəndaşları digər Razılığa gələn Tərəfin dövlətinin ərazisinə istənilən dövlət sərhədinin beynəlxalq buraxılış məntəqələri vasitəsilə giriş və çıxış edə bilərlər.

Maddə 4

1. Bir Razılığa gələn Tərəfin Dövlətinin vətəndaşının diplomatik və xidməti/rəsmi pasportlarının digər Razılığa gələn Tərəfin Dövlətinin ərazisində itirilməsi, oğurlanması, etibarlılıq müddətinin bitməsi və ya zədələnməsi zamanı, həmin pasportların sahibləri qəbul edən Dövlətin aidiyyəti qurumlarına bu barədə məlumat verirlər.
2. Sahibinin vətəndaşı olduğu Dövlətin Diplomatik Nümayəndəliyi və ya Konsulluqları itirilmiş, oğurlanmış, etibarlılıq müddəti bitmiş və ya zədələnmiş diplomatik və xidməti/rəsmi pasportların əvəzinə yeni səyahət sənədi verir.

Maddə 5

Etibarlı diplomatik və xidməti/rəsmi pasportlara malik olan Razılığa gələn bir Tərəfin dövlətinin vətəndaşları digər Razılığa gələn Tərəfin dövlətinin ərazisində qüvvədə olan milli qanunvericiliyə əməl edirlər.

Maddə 6

1. Razılığa gələn Tərəflər milli təhlükəsizlik, ictimai asayiş və ictimai sağlamlıq səbəbindən bu Sazişin icrasını müvəqqəti olaraq tam və ya qismən dayandırmaq hüququnu özlərində saxlayırlar. Razılığa gələn Tərəflər dərhal, lakin 48 saatdan gec olmayaraq, bu Sazişin dayandırılması və icrasının yenidən başladılması barədə qərarı haqqında diplomatik kanallar vasitəsilə bir-birini məlumatlandırırlar.
2. Dayandırma digər Razılığa gələn Tərəfin dövlətinin ərazisinə artıq daxil olmuş vətəndaşların hüquqlarına təsir etmir.

Maddə 7

Razılığa gələn hər bir Tərəf digər Razılığa gələn Tərəfin "persona non grata" və ya arzuolunmaz şəxslər kimi müəyyən etdiyi şəxslərinin girişinə imtina etmək və ya öz Dövlətinin ərazisində onların qalma müddətinin ləğv edilməsi hüququnu özündə saxlayır.

Maddə 8

1. Razılığa gələn Tərəflər bu Sazişin qüvvəyə minməsi tarixindən sonra 30 (otuz) gün ərzində diplomatik kanallar vasitəsilə diplomatik və xidməti/rəsmi pasportların nümunələrini mübadilə edirlər.

2. Razılığa gələn Tərəflər tərəfindən yeni diplomatik və xidməti/rəsmi pasportların verilməsi halında, Razılığa gələn Tərəflər diplomatik kanallar vasitəsilə bu pasportların nümunələrini onların istifadəyə buraxılmasından 30 (otuz) gün əvvəl mübadilə edirlər.

Maddə 9

Bu Sazişin təfsiri və ya tətbiqindən irəli gələn hər hansı fikir ayrılığı Razılığa gələn Tərəflər arasında danışıqlar və məsləhətləşmələr yolu ilə həll edilir.

Maddə 10

Bu Sazişin müddəaları Razılığa gələn Tərəflərin iştirakçısı olduqları digər beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn hüquqlarına və öhdəliklərinə toxunmur.

Maddə 11

Razılığa gələn Tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə bu Sazişə istənilən dəyişikliklər edilə bilər. Belə dəyişikliklər bu Sazişin ayrılmaz tərkib hissəsi olan ayrıca protokollar formasında rəsmiləşdirilir və bu Sazişin 12-ci maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq qüvvəyə minir.

Maddə 12

Bu Saziş qeyri-müəyyən müddətə bağlanılır və Razılığa gələn Tərəflər tərəfindən onun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan müvafiq dövlətdaxili prosedurların tamamlanmasını təsdiq edən sonuncu yazılı bildirişin diplomatik kanallar vasitəsilə alındığı tarixdən 30 (otuz) gün sonra qüvvəyə minir. Razılığa gələn Tərəflərdən hər biri istənilən vaxt bu Sazişi ləğv etmək niyyəti barədə digər Razılığa gələn Tərəfə diplomatik kanallar vasitəsilə yazılı şəkildə bildiriş göndərə bilər. Ləğvetmə belə bildirişin alındığı tarixdən 90 (doxsan) gün sonra qüvvəyə minir.

Pracu şəhərində, 12 mart 2025-ci il tarixində hər biri makedon, Azərbaycan və ingilis dillərində olmaqla, iki əsl nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Təfsirdə fərqlilik yarandığı təqdirdə, ingilis dilindəki mətnə üstünlük verilir.

Şimali Makedoniya Respublikası
Hökuməti adından



Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından



**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENT
FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND
SERVICE/ OFFICIAL PASSPORTS**

The Government of the Republic of North Macedonia and the Government of the Republic of Azerbaijan, hereinafter referred to as "the Contracting Parties",

Desiring to promote development of friendly relations between the two States and

Wishing to facilitate the entry into, departure from and movement between the citizens of the two States, holders of valid diplomatic and service/ official passports,

Have agreed as follows:

Article 1

1. Citizens of the State of one Contracting Party, holders of valid diplomatic and service/official passports may enter, transit through, depart from and stay in the territory of the State of the other Contracting Party without possessing a visa for maximum period of 90 (ninety) days, within any period of 180 (one hundred and eighty) days, which precede each day of stay.
2. Sojourn, residence, labor and other activities of the persons mentioned in paragraph 1 of this Article on the territory of the State of one Contracting Party is regulated by the national legislation of the Contracting Party where these persons reside.

Article 2

1. Citizens of one Contracting Party, holders of valid diplomatic and service/official passports traveling to the territory of the State of the other Contracting Party to assume duties in their respective Diplomatic Mission, Consular Posts or Permanent Mission accredited to International Organization, as well as their family members shall be accredited with the Ministry of Foreign Affairs of the receiving country.

2. This Agreement does not exempt the members of diplomatic representations and consular posts or representatives of international organizations, located in the territory of the other Contracting Party, as well as their family members holding valid diplomatic and service/official passports, from the visa obligation for their accreditation before the host State.
3. The above mentioned persons after the accreditation, may enter, transit through, stay on and leave the territory of the host State without visa during the period of their assignment.

Article 3

Citizens of the State of one Contracting Party, holders of valid diplomatic and service/ official passports, may enter and exit the territory of the State of the other Contracting Party through any international state border crossing points.

Article 4

1. In case of loss, steal, expiration of validity or damage of diplomatic and service /official passports of citizen of State of one Contracting Party in the territory of the State of the other Contracting Party, the holder of such passports shall inform the relevant authorities of the receiving State.
2. Diplomatic Mission or Consular Posts of the State to which the holder is a citizen, shall issue new travel document instead of a lost, stolen, expired or damaged diplomatic and service/official passports.

Article 5

Citizens of State of one Contracting Party, holders of valid diplomatic and service/official passports, shall comply with the national legislation in force in the territory of the State of the other Contracting Party.

Article 6

1. The Contracting Parties reserves the right to temporarily suspend, fully or partially the operation of this Agreement for reasons of national security, public order and public health. The Contracting Parties shall immediately, but no later than 48 hours inform each other through diplomatic channels about their decision on suspension of, and renewal of operation of this Agreement.
2. The suspension shall not affect the rights of citizens who have already entered the territory of the State of the other Contracting Party.

Article 7

Each Contracting Party shall reserve the right to refuse the entry of persons specified as "persona non grata" or of undesirable persons of the other Contracting Party or to terminate duration of the stay of such persons on the territory of its State.

Article 8

1. The Contracting Parties shall exchange specimens of their diplomatic and service/official passports through the diplomatic channels within 30 (thirty) days after the date of the entry into force of this Agreement.
2. In case, the new diplomatic and service/official passports are issued by the Contracting Parties, the Contracting Parties shall exchange the specimens of these passports through the diplomatic channels at least 30 days before the date of their entry into circulation.

Article 9

Any disagreement that may arise from the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by negotiations and consultations between the Contracting Parties.

Article 10

The provisions of this Agreement shall not affect the rights and obligations of the Contracting Parties resulting from other international agreements to which they are participants.

Article 11

Any amendments may be made to this Agreement by mutual consent of the Contracting Parties. Such amendments shall be made in a form of separate Protocols being an integral part of this Agreement and shall enter into force in accordance with the provisions of Article 12 of this Agreement.


Article 12

This Agreement is concluded for an indefinite period and shall enter into force 30 (thirty) days after the date of receipt by the Contracting Parties of the last written notification through diplomatic channels confirming the completion of their respective internal procedures required for the entry into force of this Agreement.

Each Contracting Party may at any time, notify the other Contracting Party in writing through diplomatic channels of its intention to terminate this Agreement. The termination shall take effect 90 (ninety) days after the receiving of such notification.

Done at Skopje, on 12th of March 2025 in two original copies, each in the Macedonian, Azerbaijani and English language, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of
the Republic of North Macedonia



For the Government of
the Republic of Azerbaijan



Член 3

Министерството за надворешни работи и надворешна трговија се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се грижи за извршување на Спогодбата од членот 1 од овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

А. Уставна основа за донесување на законот

Уставната основа за донесување на законот што се предлага е содржана во член 68 став 1 алинеја 6 од Уставот на Република Северна Македонија според кој, Собранието на Република Северна Македонија со закон ги ратификува меѓународните договори на Република Северна Македонија.

Б. Причини поради кои се предлага ратификацијата

Спогодбата меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Азербејџан за ослободување од визи на носителите на дипломатски и службени пасоши е потпишан во Баку на 12 март 2025 година од страна на Министерите за надворешни работи на двете држави.

Дипломатските односи меѓу Република Македонија и Република Азербејџан се воспоставени на 28 јуни 1995 година и истите се карактеризираат со меѓусебно разбирање и пријателство. Во духот на пријателските односи помеѓу двете држави, со цел привлекување поголем број туристи и потенцијални инвеститори, Владата на Република Северна Македонија во 2012 година за прв пат донесе Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Азербејџан, вклучително и за дипломатски патни исправи и службени патни исправи, пракса што продолжи и во следните години. Сепак заради отпочнување на преговорите со Европската унија и потребата од целосна хармонизација на визниот режим со ЕУ/Шенген земјите членки и вклучително на Анексите I и II од Регулативата на ЕУ со број 2018/1806, од 16 март 2023 година е воведен целосен визен режим за државјаните на Република Азербејџан, вклучително и за носителите на дипломатски и службени пасоши (ДПИ и СПИ).

На одржаните конзуларни консултации кои се реализирале во јули 2019 година, во Баку, Азербејџан, од страна на Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија е предложено отпочнување преговори за взаемно укинување на визниот режим за краткорочен престој за носители на дипломатски и службени пасоши, со цел добивање можност носителите на ДПИ и СПИ на двете земји без виза краткорочно да влегуваат, транзитираат преку, излегуваат и престојуваат на територијата на двете земји.

Преговорите за усогласувањето на Спогодбата меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Азербејџан за ослободување од визи на носителите на дипломатски и службени пасоши беа спроведени преку електронска преписка врз основа на нацрт текстот на Спогодба подготвен од македонска страна.

Со предметната Спогодба ќе се олесни влезот, излезот и движењата на државјаните носители на валидни дипломатски и службени патни исправи меѓу двете држави.

Согласно Спогодбата, државјаните на една од страните, носители на валидни дипломатски и службени патни исправи можат да влегуваат, транзитираат, заминуваат, и престојуваат на територијата на државата од другата страна без поседување на виза во времетраење до најмногу 90 (деведесет) дена, во било кој период од 180 (сто и осумдесет) дена кои претходат на секој ден престој. При тоа

привремениот престој, престој за работа и други активности на лицата кои се вршат на територијата на другата држава страна на Спогодбата се регулирани од националното законодавство на државата каде што овие лица престојуваат.

Со држави од регионот, Република Азербејџан има склучено билатерални спогодби за безвизен режим за носители на дипломатски и/или службени пасоши, со Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија.

Со државите од Европската унија, Република Азербејџан има склучено билатерални спогодби за безвизен режим за носители на дипломатски и/или службени пасоши, со Австрија, Белгија (за дипломатски пасоши), Бугарија, Хрватска, Кипар (за дипломатски пасоши), Чешка (за дипломатски пасоши), Естонија (за дипломатски пасоши), Финска (за дипломатски пасоши), Франција (за дипломатски пасоши), Германија (за дипломатски пасоши), Грција (за дипломатски пасоши), Унгарија, Италија, Луксембург (за дипломатски пасоши), Малта (за дипломатски пасоши), Норвешка (за дипломатски пасоши), Словачка, Словенија, Шпанија (за дипломатски пасоши), Шведска (за дипломатски пасоши).

Склучувањето на предметната Спогодба се очекува позитивно да влијае врз натамошно унапредување и развивање на севкупните билатерални односи меѓу двете држави.

В. Оцена за тоа дали меѓународниот договор бара донесување на нови или измена на важечките закони

Спогодбата која се предлага да се ратификува не бара донесување на нови или измена на важечките закони.

Г. Оцена за потребата од ангажирање финансиски средства од Буџетот на Република Северна Македонија за спроведување на меѓународниот договор

Спроведувањето на оваа спогодба нема да предизвика потреба за дополнителни средства во Буџетот на Република Северна Македонија.